

## НАЈАВЕНИ ОТПУШТАЊА ВО "МИТАЛ СТИЛ"

Индијците повторно најавуваат бран отпуштања. "Митал стил", од минатата година сопственик на "Ладна валалница" и на "Полуконти", дел од светскиот гигант ЛНМ Груп, го решил проблемот со околу 300 вработени во погоните, кои се сметаат



за прекубројни и се пријавиле за доброволно заминување како технолошки вишок. Минатата седмица раководството објавило и список на уште околу 130 вработени, на кои им препорачува да заминат од компанијата. Програмата за доброволно технолошки вишок раководството во "Митал стил" ја понуди по преговорите со Синдикатот, кој поради најавените отпуштања најави штрајк. Работниците кои не се согласуваат да заминат, велат дека раководството продолжува да прави притисоци за нивно напуштање на компанијата. А како најзаинтересирани за заминување, досега биле оние кои се пред пензионирање. Раководството на "Митал стил" сака бројот на вработени да го намали за 430 од двата погона. Од "Ладна валалница" треба да си заминат 300, додека од "Полуконти" 130 вработени. Инаку, во "Ладна валалница" работат 960 вработени, од кои на принуден одмор биле испратени околу 80 проценти. Во "Полуконти", пак, работат 433 вработени. За доброволно заминување од компанијата, вработените

со работен стаж од три до осум години ќе добијат отпремнина од шест плати (во висина на последната) и 2.100 евра.

## "МЕРКАТОР" ДОГОДИНА ЌЕ ГРАДИ ТРГОВСКИ ЦЕНТАР

Словенечки "Меркатор" ќе почне да го гради првиот трговски центар во Македонија кон крајот на 2006 година на Скопски саем. Ова, како што пренесува "Мак-факс", преку заедничко соопштение го потврдиле двете



Словенија, "Меркатор" и "Ера" од Велење, која е доминантен сопственик на Скопски саем. Минатата седмица двете страни ги договориле деталите за изградба на трговскиот центар во земјава, а потпишале и договор со кој "Меркатор" од "Ера" ја купува нејзината малопродажна мрежа во Хрватска. Вредноста на зделките во Македонија и во Хрватска, како што е соопштено, изнесува 50 милиони евра.

"Меркатор" планираше трговскиот центар во Ма-

кедонија да го гради на местото спроти Народна банка во Скопје, но ова земјиште на лицитација го купи грчки "Веро".

## ИНТЕРЕСОТ ЗА "ПОШТЕНСКА" НЕ ГИ НАПУШТА ХОЛАНЃАНИТЕ

Интересот на холандската ИНГ груп за "Поштенска банка" продолжува, а доказ за тоа е и најавата за доаѓање на нивни претставници кои повторно ќе преговараат. По ревизорскиот извештај, сега ќе прават длабинска анализа на банката. Според шпекулациите, за тоа дали се работи за вистинската ИНГ груп, чија банка е 11 по големина во светот, гувернерот Петар Гошев побарал писмена потврда од својот холандски колега. Од таму го информирале дека се работи за нивната ИНГ, а тамошната Централна банка ќе ја лиценцира нашата "Поштенска" откако Холанѓаните ќе влезат како инвеститори. И нашиот министер за финансии се интересирал за наме-

## БЕРЗАНСКИ БАРОМЕТАР

- На Македонска берза на десетте најликвидни компании во периодот од 16.8.2005 година до 23.8.2005 година беа направени вкупно 278 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 77.735.569 денари.

Комерцијална банка Скопје реализираше најголем број трансакции, вкупно 88, при што беа истргувани акции во вредност од 46.677.800 денари. Алкалоид Скопје беше активна со вкупно 52 трансакции, при што беа истргувани акции во вредност од 6.605.119 денари. Гранит Скопје имаше 41 трансакција, при што беа истргувани акции во вредност од 3.363.745 денари. Најмалку трансакции, само една, имаше Адинг Скопје, при што беа истргувани акции во вредност од 135.000 денари.

- Македонскиот берзански индекс МБИ на 23.8.2005 година изнесуваше 1.932,78 индексни поени.

## СЕ БАРА НАЧИН ЗА ПРОДАЖБА НА СВЕТСКИОТ БИЗНИС ЦЕНТАР

Според последните најави, Светскиот бизнис центар во Скопје ќе се продава со непосредна спогодба, која како идеја дошла по пресметките дека доизградбата на центарот со дополнителни 4 милиони евра, па продажба дуќан по дуќан, ќе значи само фрлање пари, без економска оправданост. Песимизмот, главно, е поради неуспешните два тендера годинава, кога бизнисот се нудеше по цена од 10,5 милиони евра, па потоа со цена пониска за 10 проценти. И во двата обиди немаше заинтересирани, освен вториот пат кога единствениот



рите на ИНГ кај својот холандски колега, од кого добил одговор во детали за намерите на нивната финансиска институција. Единствен проблем кој може да го оневозможи влезот на овој познат бренд е тоа што раководството на "Еуростандарт", откако ја презеде "Поштенска", преку активирање на залогот за земен кредит од страна на поранешните акционери "Европа 92" и "Ноел", сега не сака да ја даде новата, атрактивна зграда на "Поштенска". Во НБМ коментираат дека иако директно нема да учествуваат во преговорите, монетарната власт нема да дозволи туку така делење на имот и на бизнис, односно без оглед на желбата на раководството на "Еуростандарт", нема да се до-

зволи издвојување на дел од банката, што натаму може да се одрази на билансната состојба. Трите страни кои треба да ја склучат купопродајната сделка, Владата, ИНГ и "Еуростандарт" веќе размениле писма на намери.

- Комерцијална банка АД Скопје известува дека на барање на акционерите-сопственици на приоритетни акции издадени од Комерцијална банка АД Скопје, а во согласност со Одлуката за замена на приоритетни акции во обични акции издадени од Комерцијална банка АД Скопје број 02-1600-11398/25.3. 2004 година донесена на 17. редовна седница на Собранието на Банката одржана на 24.3. 2004 година, Банката достави барање до Централниот депозитар за хартии од вредност да изврши конверзија на вкупно 2.209 обични акции издадени од Банката.

Централниот депозитар за хартии од вредност со писмо ја известил Банката дека постапил по нејзиното барање.

Со тоа новата состојба на бројот на акции издадени од Комерцијална банка АД Скопје:

- 161.327 приоритетни акции и
- 1.852.740 обични акции
- Согласно податоците добиени од

Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 19.8. 2005 година се извршени следните нетрговски трансфери на акции на котираните друштва (по основ на компензација, подарок или наследство):

- Агроплод АД Ресен - 21 обична акции,
- Европа АД Скопје - 143 обични акции.

- На Македонска берза беше објавена блок трансакцијата со акциите на:

Комерцијална банка АД Скопје  
 Шифра: КМБ  
 Вид на ХВ: обични акции  
 Пазарен сегмент: Официјален пазар  
 Номинална вредност: 1.000 ден  
 Количина: 5.070  
 % од основната главнина: 0,25%  
 Цена по акција (во денари): 1.950,00  
 Вредност на трансакција (во денари): 9.886.500,00  
 Членка - Продавач: КБ  
 Членка - Купувач: КБ

анонимен инвеститор се повлече во последен момент. Според информациите, доколку сега државата дополнително инвестира во Центарот, речиси е извесно дека нема да се продаде по реална цена. Размислувањето да се најде купувач без тендер ќе се разгледува допрва, дали тоа е единствената варијанта за конечно решавање на огромното здание во центарот на главниот град. Познавачите говорат дека во овој момент е подобра секоја алтернатива различна од неактивирањето на објектот, со што државата годишно губи милион ипол евра.



## КОГА ЌЕ ПРОРАБОТИ "ТОРАНИЦА"?

Речиси 4,5 години, околу 600 рудари од "Тораница" од Крива Паланка, упорно чекаат рудникот да проработи, но веќе имаат сè помалку надеж дека производството ќе го обноват газдите од американската компанија "Ксеминекс". Американците, кои го купија рудникот за 829.000 евра и кои парите требаше да ги уплатат до крајот на минатата година, должат уште 37.000 евра. Последиците од неработењето на рудникот се чувствуваат во целата Општина, во која "Тораница" беше главен носител на индустриското производство и капацитет, врз кој Крива Паланка го потпираше својот



локален економски развој. Според експертите, рудникот има богати резерви и најголемото годишно производство од 23.000 тони олово-цинков концентрат, остварено во 1998 година, значи дека "Тораница" може да работи рентабилно. Тие потсетуваат дека работењето на рудникот значи и месечен обрт на околу 200.000 долари, кои се доволни за успешно работење и на другите дејности во Општината. Моментно, во "Тораница" се ангажирани 35 работници, кои се грижат за ладното одржување на капацитетите, а менаџерскиот тим веќе подготви елаборати и планови за идното планирано производство.